

Груевски, кој со враќањето на ДУИ во Собранието, собра политички поени и извојува Пирова победа, сега е ставен во пат позиции, при што политичките плодови ги собираат ДУИ и Црвенковски. Тоа значи дека ако вака продолжи работата на сегашната власт наесен можат да се очекуваат предвремени избори, како единствен излез од политичката криза во која западна Владата на Груевски. Блокадите би биле сè поголеми, што практично нема да има голем ефект од наводното работење на некои од властите.

Им нема крај на игрите. Откако помисливме дека ете позицијата и опозицијата нашле заеднички јазик, не мислам за платите, односно за прашањата од политичка природа, како што е она за Републичкиот судски совет, работите застранија во друга насока. Патекаата завршува кај претседателот на државата. СДСМ се бореше за членуванината форма на членови, што на некој начин и успеа. Но, очигледно е дека добро функционира триаголникот СДСМ-Бранко-ДУИ. По интерпелацијата премиерот ни соопшти дека имало начелен договор со Црвенковски да се реши ова прашање, со тоа што тој во своите два предлога ќе мора да обезбеди едно место за кандидатот на ДУИ, затоа што Канзовски не им бил по кеиф.

На преговорите меѓу власта и опозицијата, во Клубот на пратениците, претставникот на ДУИ, Рафиз Алити, рече дека не се согласуваат со предлогот на Груевски преку Црвенковски да биде кандидатан нивниот претставник во РСС, туку тие сакаат тој да влезе во трите предлози од Собранието. СДСМ, пак, инсистира досегашните предлагани кандидати да не влегуваат и во новата кандидатура, зашто ги сметаат за партиски кандидати. По ваквиот настап на ДУИ, поизвесно е дека тие се синхронизирани со претседателот, а со тоа и со СДСМ, и дека станува збор за тоа кој ќе има прелест во РСС.

ДУИ, во контекст на политичките игри, ја обвини ВМРО-ДПМНЕ дека намерно го одложува спроведувањето на договорот меѓу Никола Груевски и Али Ахмети и најави дека нема да гласа за докомплетирање на Судскиот совет ако немаат свој член. За да докажат дека се сериозни во своите намери тие ја минираа

лидерската средба во вторникот и во средата во Клубот на пратениците, каде што се бараше решение за изборот на јавен обвинител, како дел од судските реформи. Сега СДСМ покажа извесна конструктивност. Според партиската портпаролка на ДУИ, Ермира Мехмети, Груевски правел сè за да го релативизира договорот меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ.

"Парадата во Клубот на пратениците, каде што Груевски манифестираше цврстина со присуството на своите многубројни сателити, не е во духот на наоѓање решение. Иницијативата за судските реформи и за Законот за јавно обвинителство е задоцнета и ние сериозно очекуваме ВМРО-ДПМНЕ да пристапи кон спроведување на договорот", изјави Џеват Адеми од ДУИ по бојкотот на лидерската средба.

Тој му испрати порака на Груевски сериозно да се позанимава со обврските од договорот, бидејќи рокот за измена на Деловникот истекувал во четврток. Според генералниот секретар на ДПА, Ружди Матоши, отсуството на ДУИ од лидерската средба е "нивна грешка", со која покажуваат колку се заинтересирани за евроатлантските интеграции, односно дека играат некоја договорена игра.

КОЈ Е ПОГОЛЕМ АЛБАНЕЦ?

Неделава пред пратениците се најде и промената на Деловникот за работа на Собранието кој, пак, се поврзува со употребата на јазиците, односно на албанскиот јазик. Но, уште на почетокот на оваа седница се виде дека донесувањето на собранискиот Деловник нема да оди така лесно, бидејќи конфронтациите дој-



Пишува: Венцо ДОНЕВ

ОРКЕСТРИРАНИТЕ ПОТЕЗИ ЈА В НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ



ОТСУТНИТЕ СЕ МЕНУВААТ ПО ПОТРЕБА

доа до точка на усвитување. За малку и македонското Собрание ќе влезеше во светските анали како место каде се тепале пратениците. Нормално, на огнот бензин дотури ДУИ, на што се налепи и СДСМ. Според Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ, тие се согласиле комисиите да можат да се водат и на албански јазик, додека во ДУИ ја застапуваат тезата за целосна двојазичност, а СДСМ, пак, се противи на оваа идеја. Пратеникот од ДУИ, Џевад Адеми, вели дека другите опции не ги интересираат и дека неговата партија ќе се држи до постигнатиот договор со Груевски, односно решавање на проблемот со употребата на јазиците, статусот на борците на ОНА, Комитетот за односи меѓу заедниците итн. Токму на оваа тема албанските пратеници се докажуваат кој е поголем Албанец и кој на правил повеќе за употребата на албанскиот јазик.

"Не е добро за потребата за донесување закон за јазиците Груевски да го користи својот портпарол Мендух Тачи, кој дава контрадикторни изјави. Тачи на Албанците им вели дека службената употреба на албанскиот јазик е договорена работа, а на Македонците дека нема да биде службен јазик. Инсистираме да се донесе закон за употреба на јазиците. Премиерот не е тој кој треба да каже каде, колку и како ќе се применува албанскиот јазик", порача Адеми.

Мендух Тачи, пак, истакна дека најавите за употреба на албанскиот јазик на територијата на целата држава се "халуцинации на други луѓе" и дека тоа не е предвидено со Рамковниот договор. Тој вели дека во Охрид се случиле две работи: комплетна културна автономија на Албанците и нивна правична застапеност во државата.

манипулира со јавноста и, за жал, се претвора во најрестриктивниот толкувач на Рамковниот договор само за да му се допадне на политичкиот патрон.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ДО ГРУЕВСКИ

Но, пред две седмици токму Тачи од Струга порача дека воведувањето на албанскиот јазик како втор службен јазик на целата територија на државата е договорена работа меѓу него и премиерот Никола Груевски, иако ваквите тврдења беа отфрлени од ВМРО-ДПМНЕ.

Од изјавите, соопштенијата и од јавните настапи се забележува дека двете албански партии повеќе калкулираат за придобивање на секој гласач отколку реално да ги решат работите кои се во корист на Република Македонија, односно нејзино побрзо зачленување во интегративните организации. Нивната војна е поостра и затоа што рејтингот повторно се промени, а кога се игра со националните чувства а не со економски теми, се постигнуваат најдобри резултати.

Од друга страна, СДСМ и ЛДП не сакаат да се вклучуваат во договарањето, затоа што Ахмети и Груевски се договарале во четири очи ниту, пак, сакаат да дадат кандидат за Комитетот за односи меѓу заедниците. ЛДП се луте зашто некој понуди прво одат кај СДСМ, а дури потоа кај нив.

Доколку вака се продолжи тогаш тврдењата на Арбен Џафери дека ова е смислена криза во режија на Бранко и на Али ќе добијат смисла, зашто на ваков начин во прв ред се исфрла ДУИ, која всушност станува партија која ги дик-

Во една ваква ситуација ДПА сè повеќе се елиминира од влијанието и од креирањето на политиката и на политичкото мислење, затоа можеби и нема да биде изненадувачки ако оваа партија преземе и порадикални чекори, особено по изборот на Мендух Тачи за претседател на ДПА.

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД САТЕЛИТИТЕ

Груевски, кој со враќањето на ДУИ во Собранието, собра политички поени и извојува Пирова победа, сега е ставен во пат позиции, при што политичките плодови ги собираат ДУИ и Црвенковски. Тоа значи дека ако вака продолжи работата на сегашната власт наесен може да се очекуваат предвремени избори, како единствен излез од политичката криза во која западна Владата на Груевски. Блокадите би биле сè поголеми, што практично нема да има голем ефект од наводното работење на некои од властите. Во контекст на кризите е и судирот со градоначалникот на Скопје, Трифун Костовски, кој речиси за сè бара помош од Владата. Човекот кој ги менуваше страните сега е непожелен и за Груевски, па затоа бараат негова оставка. Костовски, кој немаше доблест да сфати дека за градоначалник го наместиле Љубчо и Бранко за да не им пречи на претседателските избори, нема доблест ниту сега да признае дека рејтингот кој го ужива меѓу скопјани е катастрофален. Како и да е, Груевски ќе нема многу голема штета ако се откаже од услугите на Костовски, туку напротив повеќе ќе добие.

Со ваквото водење на политиката пораснаа апетитите и на помалите партии. Демократската партија на Турците за да ѝ се придружи на власта бара министерско место, а за поддршка на некои од законите со Бадентерово мнозинство бара гарантирани пратенички места за помалите заедници. По ова прашање како да се совпаѓаат ставовите на позицијата и на опозицијата.

Груевски нема од што да се плаши за да распише предвремени избори, бидејќи рејтингот му е висок и сигурно ќе ги победи СДСМ, при што ќе освои поголем број пратенички места кои ќе му гарантираат комотност во Собранието. Уште еден пораз на СДСМ му го расчистува патот на Бранко Црвенковски до претседателските избори, односно симнување на Радмила Шекеринска од лидерската позиција, и во зависност од рејтингот, или тој ќе се врати во партијата или ќе постави некој ептен свој човек. Нема да биде изненадување ако на некој од старите сопартиски му понуди компромисно решение за спас на левицата, што е и реално да се очекува. Исто така, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ ќе се ослободи од притисокот на малите сателит-партии и ќе го намали влијанието на ВМРО-НП и на НСДП, но и ќе ги придобие симпатиите на дијаспората со пратеничките места за нив.

ОДАТ МАКЕДОНИЈА

Оваа изјава на Тачи во ДУИ ја сметаат за "најстрашна", затоа што неговата партија ќе се бори против сите оние кои ќе се ангажираат албанскиот јазик да стане службен. Изјавата на новиот претседател на ДПА од страна на ДУИ беше осудена, минатиот викенд тој изјави дека неговата партија не се залага за официјализирање на албанскиот јазик на целата територија на државата. Од ДУИ го обвинуваат Тачи дека дава различни изјави "за македонската и за албанската јавност".

"Додека кај Албанците изјавува дека официјализирањето на албанскиот јазик е завршена работа, раководството на ДПА со сервилност ѝ се додворува на македонската јавност, гарантирајќи ѝ дека албанскиот јазик никогаш нема да стане службен", истакнуваат во ДУИ.

Според партијата на Ахмети, раководството на ДПА, соочено со ситуацијата која ДУИ легитимно ја наметна преговарајќи со лидерот на мнозинството за официјализирање на албанскиот јазик и негова употреба во секоја државна и јавна сфера, сега прави акробации за да

тира политичките текови во земјава од опозиција. Дека ова има некаква смисла се забележува и по последните истражувања на јавното мислење, според кое ДУИ има три проценти пред ДПА, иако претходно беа изедначени. Но, не треба да се заборава дека Ахмети има поддршка и од НСДП. Џафери го оцени како многу лош договорот кој пред извесно време го постигна ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Тој смета дека е нелогично владејачка партија да води такви преговори со опозициона партија. Сепак, Џафери констатира дека тоа е ујдурма на членовите на СДСМ, кои на таков начин сакаат да ѝ наметнат на ВМРО-ДПМНЕ отстапки кои сами не можеа да ги направат и да ѝ се одземе силата на ДПА и да се прикаже дека сите вредни работи за Албанците ги реализира ДУИ.

Размислувањата на лидерот во заминување имаат смисла, но во себе содржат порака, која е наменета за лидерот на најголемата партија ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, да внимава што прави, бидејќи довербата не е дадена еднаш засекогаш.